



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 57 став 2 и став 3 и член 59 став 5 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

ОДЛУКА за изменување и дополнување на Одлуката за издавање согласности („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 50/19)

1. Во Одлуката за издавање согласности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/13 и 24/18) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, освен во точките 59 и 61 од Одлуката за издавање согласности.

2. Во точката 16 потточка 16.11. ставот 1 се менува и гласи: „Народната банка по службена должност обезбедува потврда за (не)осудуваност на предложениот член, во смисла на членот 83 став 3 од Законот за банките, од надлежниот суд. Доколку лицето кое е предложено за член на надзорен одбор е странско лице, должно е самото да обезбеди ваква потврда од надлежните институции во странската земја.“.

3. Во точката 19 став 3, точката во алинејата 4 се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја 5, којашто гласи:
„- негова осудуваност во смисла на членот 83 став 3 од Законот за банките.“.

4. Во точката 21 потточка 21.12, точката 28 став 1 алинеја 2 и точката 3.1 од образецот 2, зборовите: „членот 83 став 6“ се заменуваат со зборовите: „членот 83 став 8“.

5. Во точката 21, по потточката 21.14. се додава нова потточка 21.15., којашто гласи:

„21.15. Изјава од предложеното лице за член на управниот одбор, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дали заедно со друго физичко лице директно или индиректно и/или преку договор, остварува контрола врз домашно или странско трговско друштво.“

Во потточката 21.15. којашто станува потточка 21.16., ставот 1 се менува и гласи:

„Народната банка, по службена должност, обезбедува потврда за (не)осудуваност на предложениот член, во смисла на членот 83 став 3 од Законот за банките, од надлежниот суд. Доколку предложениот член има соработник во смисла на Законот за банките, Народната банка по службена должност обезбедува потврда за

(не)осудуваност на соработникот од надлежниот суд. Доколку се работи за странски лица, ваквите потврди издадени од надлежните институции во странската земја треба да бидат доставени кон барањето за издавање на согласноста.“.

Потточката 21.16. станува потточка 21.17.

6. Во точката 23 став 1, по заградата по зборот: „супервизија“ се додава запирка, а зборовите; „и 21.15.“ се заменуваат со зборовите: „21.15. и 21.16“.

7. Во точката 25 став 4, точката во алинејата 4 се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја 5, којашто гласи:

„- негова осудуваност, вклучувајќи и осудуваност на соработникот доколку го има, во смисла на членот 83 став 3 и став 4 од Законот за банките.“.

8. Во точката 51 став 1 алинејата 4 се менува и гласи:

„- репутацијата на лицето кое има намера да стекне акции во банката. За лицето кое има намера да стекне акции во банката ќе се смета дека има соодветна репутација доколку е чесно, компетентно, работливо и дава сигурност дека со своето работење нема да ја загрози стабилноста и сигурноста на банката и нема да го наруши нејзиниот углед и доверба. Тоа подразбира дека за ова лице нема доказ за негова претходна вклученост во деловно работење или активности коишто значеле непочитување на прописите и деловните практики и процедури, нарушување или загрозување на интересите на правното лице каде што работело или работи и на интересите на неговите доверители, несоодветна соработка или одбивање да соработува со надлежни органи, вклучувајќи и супервизорски органи, одбивање, одземање или повлекување согласност за акционер од страна на надлежен супервизорски орган. Соодветната репутација подразбира и доказ за неосудуваност во смисла на членот 13 став 3 од Законот за банките, вклучувајќи и неосудуваност на соработникот на физичкото лице коешто има намера да стекне акции во банката;“.

9. Во обрасците 1, 2, 3 и 5, точката 5 се менува и гласи:

„5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.“.

10. Во обрасците 2 и 3, по точката 5 се додава нова точка 5.1. којашто гласи:

„5.1. Доколку имате соработник во смисла на Законот за банките, дали лицето било осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.“.

11. Во образецот 4, точката 12 се менува и гласи:

„12. Дали лицето кое остварува контрола во правното лице било осудено со правосилна судска пресуда (доколку е физичко лице) на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.“.

12. На постапките започнати пред влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/19), ќе се применуваат одредбите од Одлуката за издавање согласности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/13 и 24/18).

13. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**О бр. 02-15/II-5/2019
28 февруари 2019 година
Скопје**

**Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска**